

"Во 1990 г. организиравме референдум и тоа беше основа за политичкиот проект Општина Вевчани, економска основа и доказ дека можеме економски да опстанеме. До институциите, Собранието, аплициравме со проект. Од 1996 г. со Законот за територијална организација на единиците на локална самоуправа Вевчани стана општина. Докажавме дека тој проект може да функционира, односно е одржлив и еве веќе десеттина години Општина Вевчани функционира", вели градоначалникот Васил Радиноски.

Пишува: Жаклина МИТЕВСКА

Кога ќе се спомне Вевчани веднаш се има асоцијација за вевчанскиот Карневал, за Вевчанските извори, за убавите вевчански куќи изработени од прочуените вевчански мајстори, за обичаите, традициите... Вевчанци се познати и по својата обединетост кога е во прашање опстанокот на нивната општина, а годинава ја прославија и дваесетгодишнината од немилиот настан во 1987 година, кога еден банален комунален случај поврзан со водата, прерасна во политички, при што полицијата употреби пендреци против локалното население. За повеќето посетители атракција се вевчанските пасоши и вевчанските пари.

Во оваа Општина доминантно е македонското население, а иако во нејзина околина се наоѓаат средини во кои претежно живеат припадници на албанската заедница, меѓуетничките односи се на мошне високо ниво и се базираат на респект.

ОДРЖЛИВОСТ

За развојот на оваа Општина, како и за нејзиниот опстанок, говори градоначалникот Васил Радиноски, кој веќе трет мандат ја врши функцијата прв човек на Вевчани.

"Во 1990 година организиравме референдум и тоа беше основа за политичкиот проект Општина Вевчани, пред сè, економска основа, и доказ дека ние можеме економски да опстанеме. До македонските институции, Собранието, аплициравме со проект. Од 1996 г. со Законот за територијална организација на единиците на локална самоуправа Вевчани стана општина. Докажавме дека тој проект може да функционира, односно е одржлив и еве веќе десеттина



"ВО 1987 ГОДИНА ПОСЕГНАА ПО НАШАТА ДУША И ПО ПРИРОДНИТЕ ВРЕДНОСТИ, ЖЕСТОКО СЕ СПРОТИВСТАВИВМЕ И МИСЛАМ ДЕКА ВЕВЧАНИ ПОКАЖА И ДОКАЖА ДЕКА ЗА ТИЕ НАСТАНИ БЕШЕ ВО ПРАВО", ВАСИЛ РАДИНОСКИ

НЕПОКОРОТ И И ВО ТУРИСТИЧК

години Општина Вевчани функционира", вели нејзиниот градоначалник Васил Радиноски.

Кога станува збор, пак, за територијалната поделба на единиците на локалната самоуправа, која се случи во 2004 година, тој коментира дека ставот на вевчанци, и тогаш и денес, е дека немаше потреба да се интервенира во територијалната поделба, бидејќи многу држави, како што е Словенија, имаат многу повеќе општини од нас.

Осврнувајќи се на нивниот непокор, кој почна пред дваесеттина години и сè уште трае, Радиноски потенцира:

"Да, сега славевме дваесет години од тие настани. Како највисоко општинско признание востановивме орден на непокорот. Него го добија Викторија Поточник, истакната личност од Словенија, која пред некоја година беше градоначалник на Љубљана и една од поперспективните кадри во политиката на Словенија, потоа покојниот новинар Жарко Рајковиќ, кој во 1988 година ја објави книгата 'Вевчани кој ќе ги измие рацете', а оваа година ја промовиравме на македонски јазик, како и еден наш

истакнат вевчанец, покоен, Светозар Чочоровски. Тоа значи дека на соодветен начин ги одбележавме настаните од 1987 година, кога тогашната власт по-

Во наредниот период во Вевчани се планирани проекти за заштита на животната средина и еко системот, природните и културните вредности, како и проект за заштита на костенот. Ќе се градат резервати за прехрана и за одржување на дивечот во планината, ќе се трасираат и неколку шумски патеки, а ќе се реставрираат и одредени куќи, кои ќе се стават во функција на туризмот. Покрај тоа ќе бидат ревитализирани уште две воденици, бидејќи пред педесеттина години во Вевчани имало 50 воденици, а сега останале само 4.

сегна по нашата душа и по природните вредности, по нашата перспектива. Ние на тоа жестоко се спротивставивме и мислам дека Вевчани покажа и докажа дека за тие настани беше во право".

За вевчанските пасоши и за вевчанските пари, Радиноски посочува дека тие се дел од нивната политичка историја, а сега ги ставаат во служба на туризмот и афирмацијата на Вевчани.

"Тие - дополнува првиот човек на Вевчани - сè нешто по што нè препознаваат. Го симболизираат непокорот, односно локалниот идентитет го преточуваме во туристички атракции".

ТУРИЗАМ

Кога сме кај туризмот, вевчанци сакаат максимално да ги искористат компаративните предности на охридско-струшкиот регион, кој за македонски услови е најразвиен туристички регион. Тие работат во насока на тоа да ја збогатат туристичката понуда и дел од

туристичкиот колач да насочат кон својата Општина.

"Луѓето во Вевчани ја препознаваат таа политика и инвестираат. Во последните две-три години веќе имаме видливи резултати, како отворање на неколку ресторани, зачувување на одредени атрактивни архитектонски објекти, стари куќи, воденици итн. Од година во година сè тоа добива сè поголем замав. Многу сум задоволен и мислам дека во тој дел Вевчани наскоро ќе биде една од подобрите туристички дестинации во Република Македонија", вели Радиноски.

Но, посочува дека немаат и не можат да добијат конкретни пресметки и податоци за тоа колкави се приходите на Вевчани од туризмот.

"Директно како општина - дополнува градоначалникот - во оваа фаза не добиваме одреден бенефит во смисла на туристичка такса. Меѓутоа, знаеме дека и тоа ќе се случи за неколку години. Сепак, на прв поглед се гледа дека се зголемени вработувањата, раздвижено е и



ЛУКСУЗНО ОПРЕМЕНЕНЕ АПАРТМАНИ ЈА НАЈАВУВААТ ВЕВЧАНСКАТА ТУРИСТИЧКА ДЕСТИНАЦИЈА



ВАСИЛИЧАРСКИ ПАСОШ И ВАСИЛИЧАРСКИ ПАРИ ВО СЛУЖБА НА ТУРИЗМОТ И АФИРМАЦИЈАТА НА ВЕВЧАНИ

има голема фреквенција на гости, како и голем број ноќевања. Во оваа фаза сме задоволни, затоа што важно е нешто да се движи. Резултатите или финансиските ефекти наскоро ќе дојдат сами по себе. Во овој момент како општина заедно со невладиниот сектор и одредени донатори работиме на збогатува-

њето на туристичката понуда, на афирмација на нашиот висок планински дел, потоа на грижата за културни споменици, природни споменици итн. Вклучени сме во многу проекти, од проектот за прогласување на Јабланица за национален парк до проекти за трасирање на одредени пешачки патеки, искористување на пределот за добивање чиста енергија".

Во однос на странските инвеститори, посочува градоначалникот дека немаат некои подетални информации за вложувањата на странци во оваа Општина. Но, сепак ја издвојува реконструкцијата на Пупинова куќа, која наскоро треба да почне. Средствата биле обезбедени од Интерек програмата за меѓугранична соработка. Пред еден месец го потпишале договорот со Европската агенција за реконструкција и според неговите очекувања тој проект ќе го реализираат за неколку месеци, со што Вевчани во центарот ќе добие еден навистина многу убав објект. Тоа е стара куќа од втората половина на XIX век. Радиноски посочува дека на многу странци им се допаѓа Вевчани, им се допаѓаат карневалот, архитектурата, сакралните објекти, манастирите, исто така, и природните убавини, како што се, Вевчанските извори, глечерските езера, шумата, итн. Пред сè, им се допаѓа тоа што Вевчани пулсира 24 часа.